

20110511407

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

75 1 2

УКАЗ  
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ  
НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

2011 11

11 .07-1954/1  
2011

Ѓорге Иванов, . . .

Трајко Вељаноски, . . .

ЗАКОН  
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВНОТО  
ОБРАЗОВАНИЕ

1  
(„ 19 (4) 157 (4)  
103/2008, 33/10, 116/10, 156/10 18/11),  
: „ “ : „ “  
2  
158 : 60  
„(1) , , ( )  
(2) : , ) (1)  
(3) (2)  
(4) (1)

(5)

(2)

,

(6)

(5)

(7)

(6)

(8)

(9)

(8)

(10)

(9)

(11)

(6)

(12)

(11)

/

(10)

(6)

(13)

(12)

(14)

(13)

(15) (14) ,

(16) (12) ,

(17) (8) ,

(18) (3) 15

(19) 24

“

3 15

4

1

5

6

”

“